

# KONA | ЦЕНОВНИК

Важи од 01.08.2018



МОДЕЛ	ПАКЕТ НА ОПРЕМА	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)	Цена во денари	Цена во евра	Акциска цена во евра
Kona 1.0 T-GDI 6M/T FWD	Kona BASIC	998	88/120	1.141.792	18.416	16.990
Kona 1.6 T-GDI 7DCT 4WD	Kona PURE	1.591	130/177	1.483.660	23.930	
Kona 1.6 T-GDI 7DCT 4WD	Kona STYLE	1.591	130/177	1.608.590	25.945	
Kona 1.6 T-GDI 7DCT 4WD	Kona PREMIUM	1.591	130/177	1.939.980	31.290	

## Kona BASIC:

- Предни дискови 15"
- Задни дискови 14"
- ABS + ESC + DBC + HAC
- Дополнително затемнети стакла (соларна контрола)
- Греење на задно стакло
- Магленки (напред)
- Радио +RDS +MP3 +AUX +USB +Bluetooth
- Воздушни перничница x 4 + воздушни завеси
- Електрично подесиви ретровизори со греење
- Страничен праг во црна боја
- Детали на врата во црна боја
- Заден бришач
- 16" алуминиумски фелни
- Кодирани клуч
- Подесиви предни светла
- Тонирани стакла
- Деллива задна клупа
- Подесиво седиште по висина (возач)
- Далечински клуч
- Централна бртва
- Серво управувач подесив по висина и длабочина
- Систем за следење притисок во пневматици (TPMS)
- Електрика на стакла (напред и позади)
- Мрежа во багажен простор
- Ролетна за багажен простор
- Мануелен клима уред
- Мануелно склопиви ретровизори
- Контролна табла + 3.5" екран
- Компас и автоматско затемнување на внатрешен ретровизор
- Темпомат
- Трепкачи во ретровизори

## Kona PURE: опрема Kona BASIC, плус

- Предни дискови 16"
- Задни дискови 15"
- 17" алуминиумски фелни
- Кровни носачи
- Хромирана предна маска со црн отсјај
- Систем за одмаглување
- Лумбална поддршка на возачко седиште
- Калници (напред и позади)
- Предупредување за ниско ниво на течност за брисачи
- Паркинг сензори (напред и позади)
- Сензор за дожд

## Kona STYLE: опрема Kona PURE, плус

- Електрично склопиви ретровизори
- Греење на предни седишта
- Греење на управувач
- Контролна табла + 4.2" LCD екран
- Систем за детектирање на мртв агол
- Камера за паркирање
- WIRELESS полнач
- Радио + 7" екран
- BLUETOOTH + VOICE RECOGNITION
- Smart key
- Мала резервна гума

## Kona PREMIUM: опрема Kona STYLE, плус

- Систем за автономно сопирање (AEB)
- Предни LED светла со систем за зако-сување во кривини (STATIC BENDING)
- LED светла позади
- Сончев кров
- 18" алуминиумски фелни
- Електрика на предни седишта (возач и совозач)
- Кожни седишта
- Вентилација на предни седишта
- "Џеб" позади на возачко и совозачко седиште
- HEAD-UP DISPLAY
- Систем за следење на сообраќајна лента (LKAS)
- Навигација + 8" + DAB + SD CARD
- Радио + RDS (заедно со системот за навигација) со премиум озвучување "KRELL"

\* Kona 1.0 T-GDi 6 M/T FWD BASIC со акциска цена од 16.990 евра е со ограничени количини.

\* Доплата за металик боја 500 евра.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс б2 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.